

БАРАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

1. Барател

Име и презиме		Телефон	
Адреса на живеење		Е-маил	

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(може да изберете некоја од следниве категории: вработен во АЛКАЛОИД АД Скопје, апликант за вработување, практикант во АЛКАЛОИД АД Скопје, корисник на стипендија, надворешен соработник по основ на договор, субјект на директен маркетинг, корисник на производите, акционер, пријавител на несакани реакции, посетител и сл.)

Категорија на субјект
Вашата врска со АЛКАЛОИД АД Скопје (за да можеме навремено да одговориме на вашето Барање, ве молиме подетално да ја опишете вашата врска и контакт лица во АЛКАЛОИД АД Скопје)

3. Причина поради која барате да се избришат вашите лични податоци

Согласно членот 21 од ЗЗЛП¹ барам да ги избришете личните податоци што ги чувате за мене
Поради сензитивната природа на бришењето на личните податоци согласно член 21 од ЗЗЛП, потребно е да бидат исполнети неколку услови пред да го разгледаме Барањето. Ве молиме да ја наведете причината поради која сакате да се избришат вашите лични податоци и да приложите соодветни документи за да се оправда Барањето.
(Ве молиме, означете го соодветното поле)
<input type="checkbox"/> сметам дека моите лични податоци повеќе не се потребни за целите за кои првично се собрани и обработувани
<input type="checkbox"/> не се согласувам повеќе со обработката на моите лични податоци
<input type="checkbox"/> приговарам на вашата обработка на моите лични податоци, согласно моето право од член 25 став (1) од ЗЗЛП
<input type="checkbox"/> сметам дека моите лични податоци незаконски се обработуваат
<input type="checkbox"/> сметам дека подлежите на законска обврска која бара бришење на моите лични податоци
<input type="checkbox"/> јас сум дете, застапувам дете или сум бил/а дете за време на обработката на личните податоци и сметам дека моите лични податоци биле користени за да ми се понудат услуги на информатичкото општество

4. Кои податоци и информации барате да ги избришеме?

Опишете ги податоците и информациите што сакате да се избришат
--

¹ Закон за заштита на личните податоци (службен весник на СРМ бр.42/2020)

Документи кои мора да се достават во прилог на ова Барање

доказ за вашиот идентитет²

документи кои го оправдуваат бришењето на податоците (види точка 3 од ова Барање)

Одговорот на ова Барање, доставете го

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е-маил адреса

Потпис _____

Датум _____

Важни напомени:

- АЛКАЛОИД АД Скопје го задржува правото да го одбие извршувањето на вашето барање доколку истото е наложено со соодветни законски прописи
- АЛКАЛОИД АД Скопје има право да го потврди вашиот идентитет и може да ве контактира за дополнителни информации потребни за идентификување на вашите лични податоци и притоа да ги користи сите разумни мерки за утврдување на вашиот идентитет
- АЛКАЛОИД АД Скопје ќе одговори на вашето барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето
- АЛКАЛОИД АД Скопје може да наплати разумен надоместок земајќи ги предвид обемот, сложеноста, времето за обезбедување информации или да одбие да постапи по барањето доколку барањето е неосновано или прекумерно

² За да бидеме сигурни дека ги бришеме личните податоци на вистинската личност, бараме да ни доставите доказ за вашиот идентитет: лична карта, пасош, возачка дозвола, извод од матична книга на родените. Ве молиме, доставете ни копија или скенирана слика од документ (не испраќајте оригинали). Ако сметаме дека Вие не сте лицето за кое тврдите дека сте, го задржуваме правото да го одбиеме вашето барање.